

Заврши процесот против Бошкоски и Тарчуловски во Хаг. Провидните податоци со кои располагаше Обвинителството ѝ се презентираа на целата јавност и на судските органи во Трибуналот. Текот на процесот неспорно беше банален, на моменти неинтересен, затоа што хашките обвинители не понудија ништо конкретно за да ги оправдаат тврдењата дека двајцата Македонци се виновни за настаните во Љуботен од 2001 година. Исфорсираните тези на купените и фингираните сведоци не постигнаа успех. Ниту еден сегмент не стана веродостоен, ниту едно тврдење не покажа и не докажа дека Бошкоски и Тарчуловски сториле акт против човештвото.

Одбраната многу јасно ја демаскираше улогата на Дел Понте и на нејзините наследници. Но, да не се лажеме. Тоа е Хаг - судот на срамот и безобзирноста, судот на тенденциозноста, продолжената рака на центрите на моќта. Затоа



Пишува: Мишко ТАЛЕСКИ

на крај може сè да се очекува. Таму невиниот станува злосторник, а злосторникот жртва.

Хаг е пример како не треба да се гради судската кариера на еден правник, како не треба да работи судска институција во меѓународни рамки. Одамна се исвиркани црните мантии кои делат некаква правдина. Пресудите и годините се напишани на почетокот, уште пред судењето да почне.

Доживотната робија за Милошевиќ се насираше уште на денот кога тој на киднаперски начин беше испратен од Белград во Шевенинген, но сепак ги измами со својата смрт. Дури сега Карла призна дека покојниот Ѓинѓиќ ја молел Шешел да го однесе во Хаг и никогаш повеќе да не го врати во Белград. Харадинај требаше само да испарадира за да се запази етничкиот баланс на оние кои седнале на обвинителна клупа, иако му било ветено дека нема да биде осуден на ниту еден ден казна.

А, што е со македонската приказна? За неа има малку верзии, но и оние кои ги има се прилично сомнителни и хазардерски.

Во Македонија се направи обид за разбивање на патриотските јадра, но само на едната страна. На Македонците не им се дозволуваше национален наплив во одбраната на татковината, па затоа некој од нив мораше да заврши во Хаг со етикета на злосторник, додека на Албанците им се овозможи не само национален, туку и националистичко-екстремистички пробој за реализирање на нивните фашизоидни проекти. Се разбира, никој од нив не се најде пред лицето на правдата и покрај евидентните докази кои покажуваа дека рацете до лакти им се натопени во крв. Но, да не забораваме некој им ветил дека нема да бидат гонети. Лично Ахмети јавно призна дека НАТО им гарантирал амнестија за секое злодело. И дојдовме токму до онаа народната "Кај што има сила, нема правдина".

ПРЕСУДА ДРЖАВА



"Секогаш работев според Уставот, законите и правилниците. Неколку пати се среќавав и со Карла дел Понте за да ѝ кажам за состојбата со која се соочува Македонија. Се согласувам со јасно искажаните ставови и аргументи на мојот адвокатски тим, кој направи сè за да се каже вистината за мојата земја Македонија. Многу сум им благодарен што работеа според сите закони за да не остане ниту најмала дамка за периодот низ кој помина Македонија. Сигурен сум дека овој Суд ќе донесе праведна одлука и ќе ме ослободи од обвиненијата".

Љубе Бошкоски

"Внимавајте што правите" - им велеше познатиот белградски адвокат Тома Фиља на македонските власти во 2001 година. "Попрво Македонец ќе побараат во Хаг, отколку Албанец" - го предупредуваше тогашниот премиер Георгиевски.

И тоа се случи. Анонимниот Јохан Тарчуловски преку ноќ се најде зад решетките на Шевенинген, а водачот на екстремната паравојска ОНА, Али Ахмети, со вратоврска околу вратот седна во македонските собраниски клупи. Бошкоски, заради командната структура во полициско-безбедносните ресурси, исто така, мораше да се најде на обвинителното столче. Невиден апсурд. Грозен предавнички антимакедонски чин. Главата на Македонецот тогаш падна прудола. Приказните за своевиден заговор во кој учествувале и македонски претставници уште се интензивни и сè уште чекаат демант. Седум години по конфликтот многу работи ни стануваат јасни, а притоа како ја откриваме вистината некој упорно не тера да не бидеме фрустрирани. Да, се разбира, тие и таквите се опери-

рани од чувства, тие политиката ја сфаќаат само како обичен процес за обдукција врз распаднат труп.

Изминатава деценија аргументирано се докажа дека процесите, кои се водеа и се водат во Трибуналот во Хаг, не претставуваат ништо друго освен политичка евакуација на непожелни личности од балканските држави. Тука се постигнаа две цели. Прво, се препокри фарсата дека ќе бидат казнети луѓето осомничени за воени злосторства во поранешна Југославија и дека со тоа ќе бидат задоволени вистината и правдата, и второ, од политичката сцена во Хрватска, Босна, Србија и Македонија се елиминираа лица кои повторно можеа политички да се активираат, а беа ставени на списокот на непожелни за западните земји. Станува збор за целиот белградски режим, за политичарите од Бања Лука, за Бошкоски, за Готовина и сл. Едноставно, со самото заминување во Хаг ним им беше запечатена политичката кариера. Надвор од овие рамки е само Рамуш Харадинај, кој беше уфрлен играч на Западот за етничка рамнотежа на случаите.



МЕЃУНАРОДЕН СУД ИЛИ ИНСТРУМЕНТ
ЗА ПОЛИТИЧКА ЕГЗЕКУЦИЈА?

Уште еден случај ги засени обидите на Обвинителството да ги прикаже Бошкоски и Тарчуловски како узурпатори на човековите права. Германскиот новинар Франц Јозеф Хуч, кој како сведок на Обвинителството тврдеше дека полицијата во Љуботен малтретирала и убивала, призна дека за неговите извештаи примал пари од т.н. ОНА. Тоа е несоборлив доказ за валканите игри на бандата предводена од Ахмети и аргумент кој недвосмислено ќе послужи за донесување ослободителна пресуда за двајцата обвинети.

ЗА ЛЕГИТИМИТЕТОТ НА ТА ИЛИ НА ТЕРОРИЗМОТ



"Македонија е историски случај. Или ќе им се даде легитимитет на легалните државни институции во одбрана на Уставот или ќе им се даде награда на терористите да продолжат со своите злодела. Трагично е некој со оружје и со убивања да дојде до политичка функција. Должност на секој човек е да ја брани својата земја. Ние сме мирен народ, но никој не може да одобри терористички акции".

Јохан Тарчуловски

ВО ИСЧЕКУВАЊЕ НА ПРЕСУДАТА

Адвокатските тимови на Бошкоски и на Тарчуловски сторија сè што можеа за да ја изнесат сопствената вистина пред хашките судии. Аргументирано, фактографски поддржано, релевантно... Судииите добија многу јасен впечаток за неколкудневната сторија во Љуботен. Контрадикторноста на обвинителите и збрканоста на сведоците на Обвинителството, се доволна основа за да падне во вода тригодишната агонија на македонските бранители. Не се понуди ниту еден материјален и писмен доказ за командната одговорност на поранешниот министер за внатрешни работи, Љубе Бошкоски, ниту факти за негово директно влијание врз полициските резервисти во селото. Истовремено, Обвинителството не успеа да најде ниту еден минималистички доказ кој ќе го осомничесе Јохан за спроведување на заеднички криминален план за извршување незаконско дело, напад врз цивили.

Хаг требаше да покрене и да води други дела од македонскиот конфликт. Но, наместо за Вејце, Карпалак, Љуботен, Липково... тој се фати за најнебитниот, најмалиот, можеби најчистиот. Да, јасно, битен беше Љуботен затоа што во него најдоа вештачки елементи на недокажани злодела од страна на Македонци. Во останатите актери беа "учките" на Ахмети и на Острени, кои добиле гаранции од НАТО дека нема да ги судат таму.

Но, вината не е кај нив. Знаеле, умееле, успеале... Вината е кај нашите одродници, кои за пустата фотелја и на гаволот



Судењето на Бошкоски и на Тарчуловски во Хаг не помина и без некои интересни моменти. Сведокот Елмази Јусуфи од селото Љуботен ѝ забележа на адвокатката Едина Рашидовиќ зошто го бранела поранешниот министер за внатрешни работи кога и самата е муслиманка. При нејзината посета во неговата кука во текот на истрагата за случајот, тој не сакал со неа да зборуваат членовите на потесното семејство. Јусуфи беше познат по тоа што неколку пати во постапката ги менуваше изјавите за настаните од Љуботен.

меракот ќе му го направат. Македонската јавност сега ќе го исчекува јули, кога судските органи треба да ја изречат првичната пресуда за Тарчуловски и за Бошкоски. Дали ќе биде ослободителна или толку колку што досега одлежале, ќе зависи од нарачателот на процесот кој единствено го знае епилогот на софистицираните хашки судења.